

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈП Водовод и Канализација Скопје, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-56/20 од 18 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 август 2020 година донесе

## РЕШЕНИЕ

### за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП Водовод и Канализација Скопје за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈП Водовод и Канализација Скопје се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
  - за 2021 година во износ од 0,83 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2022 година во износ од 0,84 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година во износ од 0,86 ден/м<sup>3</sup>.
  
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
  - минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 1,25%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2022 година, изнесува 1,08%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 1,04%.
  
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
  - за 2021 година:
    - минимална просечна тарифа 0,82 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 0,84 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2022 година:
    - минимална просечна тарифа 0,83 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 0,85 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година:
    - минимална просечна тарифа 0,85 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 0,87 ден/м<sup>3</sup>.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

### **Образложение**

ЈП Водовод и Канализација Скопје, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води за регулиран период 2021 – 2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-56/20 од 18 мај 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата ЈП Водовод и Канализација Скопје ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение на Барањето;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и поднесените податоци и документација;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели и листа на индикатори на успешност кои треба да ги исполни давателот на водната услуга;
7. Решение за упис во Централниот регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водната услуга;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

### **Доставени податоци**

ЈП Водовод и Канализација Скопје, во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	3.301.319
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	851.744
Трошоци за осигурување на основни средства	34.285
Бруто плати	10.040.718
Други услуги	324.862
Останати и вонредни трошоци	1.821.304
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	16.916
<b>Вкупно оперативни трошоци</b>	<b>16.391.149</b>
<b>Остварена просечна пондерирани тарифа</b>	<b>0,86</b>

- Податоци за регулираниот период:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	32.217.346	32.555.907	32.991.237
Амортизација	денари	6.064.896	6.468.574	6.979.231
Средства за ликвидност	денари	194.457	197.961	203.129
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	2.450.000	8.450.000	8.400.000
Принос на регулирани средства	денари	609.240	567.700	655.360
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	<b>денари</b>	<b>39.085.939</b>	<b>39.790.142</b>	<b>40.828.957</b>
<b>Количина</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>34.254.717</b>	<b>34.303.820</b>	<b>34.353.020</b>
<b>Просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>1,13</b>	<b>1,15</b>	<b>1,18</b>
<b>Минимална просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>1,12</b>	<b>1,14</b>	<b>1,16</b>
<b>Максимална просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>1,14</b>	<b>1,16</b>	<b>1,19</b>

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 2 јуни 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Слободен Печат“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 27 јули 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП Водовод и Канализација Скопје за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1701/1 од 6 август 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

### Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води за регулиран период 2021 – 2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	22.719.567	23.013.043	23.333.480
Амортизација	денари	5.188.894	5.570.760	5.990.676
Средства за ликвидност	денари	142.494	145.417	149.047
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	1.594.939	5.500.911	5.468.361
Принос на регулирани средства	денари	590.243	499.604	485.245
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	<b>денари</b>	<b>28.641.198</b>	<b>29.228.824</b>	<b>29.958.448</b>
<b>Количина</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>34.254.717</b>	<b>34.303.820</b>	<b>34.353.020</b>
<b>Просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>0,83</b>	<b>0,84</b>	<b>0,86</b>
<b>Минимална просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>0,82</b>	<b>0,83</b>	<b>0,85</b>
<b>Максимална просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>0,84</b>	<b>0,85</b>	<b>0,87</b>

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите за 2021 година изнесуваат 7.106.109 денари, за 2022 година 7.203.594 денари и за 2023 година 7.318.671 денари;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 2.301.182 денари за 2021 година, 2.327.480 денари за 2022 година и 2.358.945 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 35.829 денари за 2021 година, 36.556 денари за 2022 година и 37.447 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати се пресметани врз основа на предвидените во тековната 2020 година и зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 10.466.082 денари за 2021 година, 10.623.073 денари за 2022 година и 10.782.419 денари за 2023 година;
5. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 816.419 денари за 2021 година, 828.045 денари за 2022 година и 841.272 денари за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за 2022 и 2023 година се утврдени на исто ниво како и утврдениот износ во 2021

година и истите изнесуваат 1.975.963 денари поединечно за сите три години од регулираниот период;

7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 17.984 денари за 2021 година, 18.332 денари за 2022 година и 18.764 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 65,10%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 5.181.457 денари за 2021 година, 5.563.610 денари за 2022 година и 5.983.785 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 7.438 денари за 2021 година, 7.150 денари за 2022 година и 6.890 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 142.494 денари за 2021 година, 145.417 денари за 2022 година и 149.047 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга прочистување на отпадни води за 2021 година изнесува 590.243 денари, за 2022 година изнесува 499.604 денари и за 2023 година изнесува 485.245 денари. Во пресметките на вредноста на основните средства се вклучени новонабавени сопствени основни средства согласно пресметаниот процент на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 65,10%. Согласно направените пресметки во 2021 година се вклучени новонабавени основни средства во износ од 1.549.939 денари, во 2022 година во износ од 5.500.911 денари и во 2023 година 5.468.361 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води да изнесува 0,83 ден/m<sup>3</sup> за 2021 година, 0,84 ден/m<sup>3</sup> за 2022 година и 0,86 ден/m<sup>3</sup> за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води ЈП Водовод и Канализација Скопје треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за прочистување на отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на Град Скопје.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП Водовод и Канализација Скопје ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води изнесува 1,25% за 2021 година, 1,08% за 2022 година и 1,04% за 2023 година.

ЈП Водовод и Канализација Скопје при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга,

амортизацијата на сопствените основни средства и трошокот на долгорочниот долг на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈП Водовод и Канализација Скопје да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

**УП1 бр. 08-56/20**  
**6 август 2020 година**  
**Скопје**

**Заменик претседател на Регулаторна  
комисија за енергетика и водни  
услуги на Република Северна  
Македонија**

**Kushtrim Ramadani**